



## СВЕТИОТ ПРОРОК ЈЕРЕМИЈ

# "ТЕ ПОСТАВИВ ЗА СТАВИВ ЗБОРОВИ

вам во утробата, Јас те познав, и пред да излезеш од утробата, те посветив: те поставив за пророк на народите". (Јерем.1, 5)

Во првата глава на неговата книга, каде Бог го повикува на пророчка служба, тој бил сè уште дете, и збунет му се обратил на Бога со зборовите: "О, Господи Боже, не умеам да говорам, зашто сум уште млад". (Јерем.1,6). Но, во него дејствувала го-

салим, а телото ќе му биде влечено по земја, и нема да биде погребано. Поради тоа Јеремија бил казнет и фрлен кој го извел од Египет, не му служел вистински на Бога. Овој народ се мешал со незнајбожните народи и се навикнал на нивните дела, станувајќи служители на идолопоклонството. Меѓу еврејскиот народ имало луѓе кои не само во околината на Ерусалим, туку и во самиот Ерусалим, покрај Соломоновиот храм, на идолите кои таму стоеле им принесувале жртви како да се вистински богови.

салим, а телото ќе му биде влечено по земја, и нема да биде погребано. Поради тоа Јеремија бил казнет и фрлен

**Господ е Пастир мој,  
ништо нема да ми  
недостасува,  
Он ме пасе на  
плодни пасишта  
и ме води на тихи  
води,  
Ја поткрепува  
душата моја,  
ме води по патот на  
правдата заради  
името Свое.  
(Псал, 22,2-3)**

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"Јас, пак, како кротко јagne, водено на кlawe, и не знаев дека tie смислуваат заговор против мене, вељeјji: да му ставиме отровно дрво во неговото јадewe и да го истргнeme од земјата на њивите, така {то ни името негово ве}е да не се споменува".

лема благодет Божја. И Бог го укрепувал со зборовите: "Не се плаши од нив; зашто Јас сум со тебе, за да те избавам". Бог му помогнал: "И ја протегнал Господ раката и се допре до устата моја; и ми рече Господ: Ете, Јас ги ставив Моите зборови во устата твоја. Гледај, Јас те поставив денес над народи и царства, за да искоренуваш и разурнуваш, да погубуваш и да разурнуваш, да сидаш и да садиш". (Јерем.1, 9-10)

Овој пророк, по сведоштвото на светиот Игнатиј Богоносец, бил девственик целиот свој живот. Живеел во времето на неколку цара - Јосиј, Јоаким и Јехониј.

Во тоа време, еврејскиот народ, иако му се поклопувал на вистинскиот Бог

Господ му наредил на својот пророк да им објави на луѓето дека ќе ги пристигне гневот Божји и да ги поттикне на покајание. Јеремија ги проповедал зборовите Божји насекаде во градот, во царскиот двор, во дворот на храмот. Изведен пред царот и кнезовите, им зборувал да се покајат, зашто во спротивно ќе ги снајде голема казна.

И царот и големците, но и свештениците и лажните пророци, ги упатувал на покајание. Едвај се спасил од разгневените и огорчени големци, кои сакале да го убијат овој Божји пророк во времето на царот Јосиј. На следниот цар, Јоаким му предвидел дека ќе биде ифрлен мртов надвор од Еру-



СВЕТИ ПРОРОК ЈЕРЕМИЈ

во самица. За жал, овде не можел да пишува, затоа го повикал Варуха кој застанал покрај прозорецот на самицата и го пишувал она

што пророкот му го кажувал. Кога на царот Јоаким му било прочитано ова страшно пророштво, тој го зел

бунар.

Овој Божји пророк го завршил животот како маченик. Некои негови сонарод-

Тетрофил. Заради моштите на светиот пророк ова место било многу почитувано од жителите на градот. Според

Дева Марија со Младенецот.

Светиот пророк Јеремија пророкувал за страдањето на Господ Исус Христос, збо-

# ПРОРОК НА НАРОДИТЕ, ГИ ТЕ МОИ ВО УСТАТА ТВОЈА!"

писанието и го фрлил в оган. И навистина го снашло она што му било проречено. На царот Јехониј, пак, му прорекол дека ќе биде воведен во Вавилон со целото свое семејство и дека таму ќе умре. И ова пророштво се исполнило.

За време на царот Седекија Светиот пророк Јеремија се шетал низ улиците на Ерусалим и пророкувал за падот на овој град, како и за ропството под јаремот на Вавилон.

На еврејските робови во Вавилон им напишал дека ќе се вратат во Ерусалим, но по 70 години живот во Вавилон, што навистина се случило.

Во долината Тотеф, која се наоѓа под Ерусалим, Евреите на идолите им принесувале деца како жртва. Светиот пророк Јеремија зел едно тенџере в раце и го скршил пред народот. Со тоа ги потсетил на скорото рушење на Јудејското Царство. Набрзо Вавилонците го зазеле Ерусалим, царот Седекија го убиле, а градот го разориле и го ограбиле. Во долината Тотеф, на местото каде пророкот го скршил големото тенџере, таму каде што децата биле колени како жртви на идолите, Вавилонците заклале многу Евреи. Низ долината Тотеф се пролевале потоци од крв.

Пророкот Јеремија со Левитите го зел кивотот од храмот и успеал да го однесе на ридот Нават, каде што Мојсеј починал. Тука го скрил во една пештера. Огнот од храмот, пак, го скрил во еден

ници Евреи го принудиле да замине со нив во Египет, каде останал 4 години. Откако ги разгневил, велејќи им дека ги чека пропаст

преданието, Александар Македонски го посетил гробот на пророкот Јеремија. Египјаните го обожавале Светиот Јеремија. Го погребале све-

рувајќи вака: "Јас, пак, како кратко јагне, водено на клање, и не знаев дека тие смислуваат заговор против мене, велејќи: да му ставиме отровно дрво во неговото јадење и да го истргнеме од земјата на живите, така што ни името негово веќе да не се споменува". (Јерем.11, 19)

Овој славен пророк се слави на 14 мај.

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд**



## СВЕТИ ПРОРОК ЈЕРЕМИЈ ПРОРОКУВА ЗА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

заради нивните гревови, тие го убиле со камења. И истата година, како што им прорекол, вавилонскиот цар Навукодоносор го нападнал Мисир со голема војска, ја

чено како крал. Го сметале за чудотворец, исцелител на разни болести и по неговата смрт. Го почитувале правот од неговиот гроб и го земале како лек против гризнување

"Gledaj, Jas te postaviv denes nad narodi i carstva, za da iskorenuva{ i razurnuva{, da pogubuva{ i da razurnuva{, da yida{ i da sadi{".

разбил војската на фараонот Вафриј и го убил. Тогаш загинале и Јудејците, кои биле доселени во Мисир.

По повеќе години, чесните мошти на светиот пророк Јеремија, императорот Александар Македонски свечено ги пренел во градот кој самиот го основал, по него наречен Александрија. Ги положил во местото наречено

од змија.

Во многу краеви на светот и до ден денес христијаните го повикуваат пророкот Јеремија на помош во молитвите против змии.

Според писменото известување на Св. Епифаниј, пророкот Јеремија го претскажал падот и уништувањето на египетските идоли во времето кога во Египет ќе дојде



### АПЕЛ

**Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда. Редакцијата "Македонско сонце" упатува апел до сите Македонци во државата и до оние кои се наоѓаат насекаде во светот да го дадат својот финансиски придонес за негово обновување и одржување, за да го зачуваме од забот на времето.**

**Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.**

**МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")**

Жиро-сметка:  
530-0003005453-64  
ОХРИДСКА БАНКА А.Д.  
ОХРИД